

НАЦИОНАЛНА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА NATIONAL SWIMMING FEDERATION

04.05.2020 – Скопје

До: Влада на Р.С. Македонија
Агенција за Млади и Спорт
Олимписки комитет на Р.С.Македонија

Предмет: Барање

Почитувани

Поради ситуацијата со коронавирусот спортскиот свет за прв пат се сретна со одложување на едни Олимписки игри во мирнодопско време, покрај најголемиот спортски настан Летните Олимписки Игри Токио 2020, пливачкиот спорт оваа година остана без голем број на натпревари, како критериумски за исполнување на норми за Токио 2020, така и Европското Сениорско и Младинско првенство во пливање кои се одложија односно откажаа поради коронавирусот.

Националната пливачка федерација од почетокот на епидемијата ги следеше препораките на Министерството за здравство и кризниот штаб со што откажа голем дел од својот Календар на натпревари и целосно го наруши својот план на работа за периодот Март – Јуни.


Во тој период имаше голем број на традиционални пливачки натпревари кои се организираат од клубовите повеќе од 15 години, како што е “Делфин Куп”, кој оваа година требаше да се организира по 16ти пат од страна на Пливачкиот клуб Делфин од Скопје, ЛЕН натпреварот “Гран при Македонија” и за прв пат после долги години во нашата Држава требаше да се одржи Младинското балканско првенство кое ќе беше од големо значење за нашиот спорт.

Со најавите за намалување на мерките и со подобрување на ситуацијата со коронавирусот во нашата Држава, се надеваме дека горенаведените авторитети ќе најдат сенс за отворање на базените кои се од големо значење за пливачкиот спорт зашто тоа е единствен спорт кој не може да се практикува без отворени базени.

Во повеќе студии е наведено дека вирусот Ковид 19 не може да се пренесува во хлорирана вода, минатата недела Италијанскиот Олимписки Комитет КОНИ заедно со Министерството за спорт на Италија како една од најпогодените земји од коронавирусот направи студија според која ги рангира спортовите според ризикот на пренос на вирусот каде Ватерполото како екипен спорт, каде што во текот на еден натпревар има голем број на контакти помеѓу играчите го стави како безбеден поради хлорираната вода во базенот.

Друг проблем кој се јави со затворањето на базените а со кој се сретнуваат сите здруженија на граѓани не само клубовите, е и нивното финансиско постоење, односно доста наши тренери кои опстојуваат од самите базени се ставени во безизлезна ситуација и тоа е уште еден момент за кој сакаме да апелираме до Министерството за здравство, Кризниот штаб и до сите одговорни институции за што побрзо отворање на базените.

Kont. adresa: Сала КК Работнички, Градски Парк, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија тел +389 78 386 236; +389 70 27 97 34; e-mail: aleksandarf@yahoo.com swimmkd_b@hotmail.com



НАЦИОНАЛНА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

NATIONAL SWIMMING FEDERATION

Воедно пливањето влијае позитивно на крвниот притисок, срцето и капацитетот на белите дробови, што во едно истражување на Универзитетот во Торонто кое е направено на 1800 испитаници, заклучиле дека пливањето штити од вируси односно го зајакнува имуниот систем, што во овој период е особено важно.

Националната пливачка федерација има изработено протоколи за одржување на пливачки тренинзи каде што се служеше со примери кои ги добивме од нашите пријатели од соседните земји како Бугарија, Србија, Словенија и Хрватска каде што веќе се отвараат базените според истите препораки и протоколи.

Се надеваме на разбирање и помош за што побрзо отварање на базените.

Со Почит

НАЦИОНАЛНА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

Претседател

Александар Филипчев

Kont. adresa: Сала КК Работнички, Градски Парк, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија тел +389 78 386 236; +389 70 27 97 34; e-mail: aleksandar@yahoo.com swimkd_b@hotmail.com